

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 18/20

**Излегува по потреба-10.11-2020 година. Вторник-Бр.18, година XXIV
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: Novacio@t.mk Примерок 50 денари**

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства за
Набавка на пумпа за вода на бунар во с.Живојно

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски
средства за Набавка на пумпа за вода на бунар
во с.Живојно(**210.000,00 денари** без ДДВ).

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука
ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Новаци за 2020 година.

Член 3

Набавката да е во согласност со Законот
за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,).

Со влегување во сила на ова
Одлука, престанува да важи Одлука за
одобрување на финансиски средства за Набавка
на пумпа за вода на бунар во с.Живојно бр.14-
671/8 од 19.10.2020 година.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од
Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019,
донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на
финансиски средства
за Набавка на пумпа за вода на бунар во
с.Живојно

1. Објавувам Одлука за одобрување на
финансиски средства за Набавка на пумпа за
вода на бунар во с.Живојно, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 06.11.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Новаци,.

Бр.08-704/1
10.11.2020 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49
од Статутот на општина Новаци („Службен
гласник на општина Новаци, бр.07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 06.11.2020 година, донесе

Бр.14-703/3
06.11.2020 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

1.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за Набавка на пумпа за вода на бунар во с.Живојно

Издавач: Совет на општина Новаци:
Редакција:
Ангелевски Стевче-одговорен уредник
Редакциски одбор:
Момаковски Ристе
Јовановска Летка
Печати: Совет на општина Новаци
Тираж: 20 примероци